



Промоторско обраќање по повод основането на Глобалната Македонска Фондација Вечна од страна Ацо Крстески иницијатор за формирање на оваа фондација прва од ваков вид во Македонија.

15 мај 2025 година

Почитувани дами и господа, ценети гости, пријатели и соработници,

Денес сме обединети во духот на еден значаен и, би рекол, историски чин – основането на Глобалната Македонска Фондација Вечна.

Но пред да проговорам за нејзината мисија и визија, дозволете ми да се навратам на изворот – на моментот кога оваа идеја почна да се обликува.

Фондацијата ВЕЧНА не настана одеднаш. Таа се формираше постепено, низ период од четири години, водена од внатрешна потреба кај нас – луѓето кои веруваме во вредноста на историската вистина, во моќта на културниот идентитет и во достоинството на сеќавањето.

Клучниот поттик го добивме есента минатата година, преку еден тивок, но мошне јасен знак од мојата сопруга Грозданка – чие интуитивно чувство и поддршка беа недвосмислена потврда дека времето е созреано.

Потоа, мојот син Мирчо – со своето знаење, визија и организациска решителност – ја презеде задачата идејата да стане остварлива и одржлива реалност.

На 2 октомври 2024 година, во Германија, го избравме името – Глобална Македонска Фондација Вечна, и го составивме Основачкиот акт.

На 9 декември, името беше официјално резервирано во Централниот регистар на Македонија, а на 13 јануари оваа година, фондацијата доби правен статус – непрофитна, со седиште во Тетово.

Паралелно, се случи настан од исклучителна важност – објавувањето на книгата „*Лисма на Љубомир Милетиќ до Афанасиј Селишчев*“

, труд на д-р Бранислав Светозаревик и Драган Јаќоски.

Оваа книга осветли една долготрајна историска нејаснотија, која 95 години останала надвор од јавната научна дебата.

Тогаш си поставивме едно суштинско прашање:

Ако е можно една неvistина да опстои речиси еден век, зар не е нашата обврска да ѝ помогнеме на вистината да проговори – сега, тука, со факти?

Така се роди нашата фондација. Не како форма, туку како завет.

Завет кон науката, кон автентичниот документ, кон методолошки прецизното проучување на минатото, и кон иднината – ослободена од догми и идеолошки наративи.

Глобалната Македонска Фондација Вечна е замислена како сериозна, професионална и независна платформа за истражување, документирање и промовирање на македонското културно-историско наследство.

Нашата цел не е да водиме дијалог со минатото, туку да ѝ овозможиме на вистината да излезе од сенките.

Не создаваме митови, туку се стремиме кон разбирање на стварноста – таква каква што е, со академска дисциплина и непристрасност.

Иднината може да се гради само врз длабинско разбирање на минатото – ослободено од влијанија кои ја изобличуваат вистината.

Фондацијата го избира знаењето како пат, а вистината како светилник.

Мисијата на фондацијата е јасна:

- Да ги документира и анализира најзначајните историски сведоштва, со методолошка строгост и научен интегритет;
- Да поддржува истражувачки проекти насочени кон објективно и аргументирано осветлување на македонската историја и културно наследство;
- Да иницира образовни програми, особено за младите генерации, преку кои тие ќе стекнат знаење за своето културно потекло – со почит, гордост и разбирање;
- Да ја афирмира македонската културно-историска мисла во меѓународен контекст – со академски пристап и достоинствена презентација.

Особено ми е чест што денес ја најавувам првата стратешка иницијатива на фондацијата:

Програма за стипендирање на магистерски и докторски студии по историја, со фокус на теми поврзани со македонскиот идентитет, културното наследство и историските нејасноти.

Ова е нашата инвестиција во иднината – поддршка за млади истражувачи ослободени од идеолошки насоки, а мотивирани од љубопитност, истрајност и почит кон вистината.

Во таа насока, Фондацијата Вечна ќе отвора пат и за идни договорни партнерства со релевантни институции и научни центри. Овој пристап произлегува од нашата определба за долгорочна соработка, заснована врз взаемна доверба, научна одговорност и почитување на институционалниот интегритет.

Иако во оваа фаза сè уште не можеме да го прецизираме обемот на материјалната поддршка која би ја вложиле во заедничките иницијативи, нашата волја и подготвеност за професионален ангажман се цврсти и искрени.

Веруваме дека преку договорна и професионална соработка, ќе изградиме силна основа за автентично и одговорно претставување на македонската историја – дома и во светот.

Зашто зачувувањето на културното наследство не е лична амбиција – тоа е заедничка одговорност, интелектуална и човечка.

Фондацијата Вечна ќе биде место на спојување – на генерации, знаења и перспективи.

Институционален дом на една заедница посветена на вистината, чиј темел не се сидови, туку идеи, љубов и истрајност.

Јас, Ацо Крстески, денес не говорам само во лично својство.

Гворам во името на сите оние кои чувствуваат повик да го сочуваат македонското културно паметене – со ум, со срце и со дело.

Во името на Македонците низ светот, кои трагаат по духовна врска со своите корени.

Во името на младите што заслужуваат иднина ослободена од конфузии и наметнати дилеми.

Со денешниот чин, не сме само сведоци на еден настан.

Стануваме дел од заедничка обврска – да придонесеме за достапно, точно и одговорно интерпретирање на историјата.

Да ја сочуваме суштината на нашето име како дел од културниот и научниот континуитет.

Да ги истражime и негуваме нашите корени – како дел од заедничкото човечко наследство.

Глобалната Македонска Фондација Вечна е заедничка мисија.

Патување на знаење, достоинство и паметене.

Зашто Македонија не е само географски простор. Таа е идеја. Таа е култура. Таа е духовно траење.

Со оваа фондација – оваа идеја станува ВЕЧНА.

Срдечно Ви благодарам.